

ДРУШТВО НА ФИЗИЧАРИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

основано 1949



Архимедова 3, 1000 Скопје, Република Македонија

Д-р Боце Митревски, Претседател bocemitrevski@gmail.com 078 278 545

Весна Манчевска, Секретар vesna.mancevska@gmail.com 070 355 278

Д-р Ристе Попески Димовски, Благјаник, ristepd@gmail.com 070 339 103

Д-р Ламбе Барановски, Ком. за натп., fizikanatprevari@gmail.com 070 232 840

Телефакс: +389 (0)2 3228 141; URL: <http://www.dfrm.org>

Жиро сметка: 300000001043853, Комерцијална банка А.Д. Скопје

Скопје, мај 2018

Согласно иницијативата на членови на Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ) за возобновување на идејата за одржување на летен камп по физика, дискусијата на Годишното собрание на ДФРМ и одлуката бр. 10/18 од 20.3.2018 година, Друштвото на физичарите на Република Македонија го доставува следното

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за одржување на прв летен едукативен камп по физика

Кампот ќе се одржи од 12-15 јуни 2018 година во хотел Аквалина во Охрид. Покрај едукативниот дел (изучување на содржини од физика, решавање на проблеми и концептуални прашања, изведување на демонстрации и експерименти), за време на кампот се предвидени и натпреварувачки дел (квиз), едукативно-забавен дел (физика на водата и физика на воздухот) и програма за социјална интеграција (ден/денови без компјутер и паметни уреди). За време на кампот ќе се работи по целодневна програма. Кампот е наменет за ученици кои во учебната 2017/2018 година завршиле осмо одделение или девето одделение и имаат интерес за изучување на физиката. Бројот на учесници е ограничен.

Пријавување кај проф. по математика и физика Вера Зороска.

Контакт, тел. 078 481 685, Email: verazoroska@yahoo.com

На кампот ќе се работи според програма која ќе биде приспособена на потребите и барањата на пријавените ученици. Во неа ќе бидат вклучени: експерименти и демонстрации, решавање на нумерички задачи и концептуални проблеми, методи и техники за решавање проблеми во животот преку решавањето проблеми во физика, квиз, подготовки за следната учебна година и сл.

Пријавувањето се врши со испраќање на следните податоци по маил и потврда од еден од родителите (контакт по телефон). Податоците треба да се испратат на verazoroska@yahoo.com

Име и презиме на ученикот	
Кое одделение завршил во учебната 2017/2018	
Училиште и место во кое завршил	

Тел. на ученикот	
Email на ученикот	
Име и презиме на еден родител	
Тел. на еден од родителите	

Важни информации	
Краен рок за пријавување	25.5.2018 Пополнувањето е на принципот, прв пријавен, прв услужен
Цена	Цена за учество на кампот е 6800,00 денари (на една или две рати)
Цената вклучува:	<ul style="list-style-type: none"> • 4 дена, три полни пансиони во хотелот • Учество во сите активности за време на кампот • Сертификат за учество на кампот • Пакет материјали за работа
Рок за плаќање	Прва рата: до 1 јуни 2018 година (3400,00 денари) Втора рата: за време на одржување на кампот (3400,00 денари)
Цена за ученици кои ќе учествуваат на кампот, а нема да ноќеваат во хотел Аквалина	Учество од ден 1100,00 денари (или за четири дена 3400,00 денари) Во оваа цена е вклучено учество на сите активности во кампот, ручек, сертификат и пакет материјали.
Транспорт	Превозот до Охрид и од Охрид учениците, односно нивните родители го организираат сами.
Податоци за уплата	Примач: Друштво на физичарите на Република Македонија Банка на примач: Комерцијална Банка Жиро сметка: 300000001043853 Цел на дознака: Камп - физика (име и презиме на ученикот) Или уплата на лице место кај Вера Зороска

Скопје, 21.5.2018

Боце Митревски,
Претседател на ДФРМ


